



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Четврток, 20 декември 1979
Скопје
Број 40
Год. XXXV

Претплатата за 1979 година изнесува 500 динари. Овој број чини 8 див. Жиро сметка 40100-603-12498

501.

Врз основа на член 39 од Законот за системот на финансирање на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“, бр. 44/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1979 ГОДИНА

Член 1

Во Републичкиот буџет за 1979 година се вршат измени на средствата за посебни намени и тоа:

— во раздел 5 — Уставен суд на Македонија, во позицијата 60 — Лични доходи на функционерите и на раководните работници, износот „2.798.000“ се заменува со износот „2.695.000“.

— во раздел 9 — Републички секретаријат за правосудство се вршат следниве измени:

— во позицијата 94 — Материјални трошоци, износот „400.000“ се заменува со износот „500.000“;

— во позицијата 96 — Надоместок на лицата за неоправдано поминато време во притвор и истражен затвор, износот „600.000“ се заменува со износот „500.000“ и

— во позицијата 99 — Лични доходи на функционерите и на раководните работници, износот „712.000“ се заменува со износот „527.000“.

3. Во раздел 10 — Републички секретаријат за финансии се вршат следниве измени:

— во позицијата 116 — За изградба и опремување на објектите што се од општ интерес за Републиката, износот „173.100.000“ се заменува со износот „168.100.000“;

— во позицијата 119 — Средства за регреси, премии и компензации, износот „350.000.000“ се заменува со износот „343.500.000“ и

— во позицијата 122 — тековна буџетска резерва, износот „16.644.000“ се заменува со износот „27.356.000“.

4. Во раздел 12 — Републички секретаријат за индустрија, во позицијата 151 — лични доходи на функционерите и на раководните работници, износот „3.077.000“ се заменува со износот „2.987.000“.

5. Во раздел 14 — Републички секретаријат за сообраќај и врски, во позицијата 168 — лични доходи на функционерите и на раководните работници износот „1.863.000“ се заменува со износот „1.702.000“.

6. Во раздел 16 — Републички секретаријат за економски односи, позиција 181, износот „1.003.000“ се заменува со износот „836.000“.

7. Во раздел 17 — Републички секретаријат за труд, во позицијата 187 — лични доходи на функционерите и на раководните работници, износот „1.912.000“ се заменува со износот „1.700.000“.

8. Во раздел 20 — Републички секретаријат за здравство и социјална политика, се вршат следниве измени:

— во позицијата 223 — Надоместок за второстепени комисии, износот од „270.000“ се заменува со износот „200.000“;

— во позицијата 227 — Надоместок за стручни испити за здравствените работници и за специјалистички испити, износот „480.000“ се заменува со износот „350.000“;

— во позицијата 231 — Финансирање на одделни облици на инвалидска заштита и материјално обезбедување на учесниците од НОВ, износот „80.000.000“ се заменува со износот „88.000.000“; и

— во позицијата 232 — Боречки додаток, износот „5.800.000“ се заменува со износот „1.800.000“.

9. Во раздел 21 — Републички секретаријат за меѓународни односи, во позицијата 247 — лични доходи на функционерите и на раководните работници, износот „2.425.000“ се заменува со износот „2.228.000“.

10. Во раздел 24 — Републички завод за општествено планирање, се вршат следниве измени:

— во позицијата 264 — материјални трошоци, износот „420.000“ се заменува со износот „460.000“; и

— во позицијата 266 — трошоци за меѓурејублички советувања и за советувања во странство, износот „50.000“ се заменува со износот „10.000“.

11. Во раздел 26 — Републички комитет за водостопанство, во позицијата 278 — лични доходи на функционерите и на раководните работници износот „728.000“ се заменува со износот „506.000“.

12. Во раздел 28 — Републички комитет за туризам, во позицијата 295 — Лични доходи на функционерите и на раководните работници, износот „798.000“ се заменува со износот „552.000“.

13. Во раздел 29 — Републички комитет за заштита на човековата околина се вршат следниве измени:

— во позицијата 298 — Материјални трошоци, износот „400.000“ се заменува со износот „460.000“; и

— во позицијата 300 — Трошоци за истражување и мерења, износот „160.000“ се брише.

14. Во раздел 33 — Републичка геодетска управа, во позицијата 324 — лични доходи на функционерите и на раководните работници, износот „497.000“ се заменува со износот „441.000“.

15. Во раздел 38 — Врховен суд на Македонија, во позицијата 366 — лични доходи на судиите, износот „5.104.000“ се заменува со износот „4.677.000“.

16. Во раздел 42 — Јавно правобранителство на Македонија, во позицијата 389 — лични примања на републичкиот јавен правобранител и на замениците, износот „1.124.000“ се заменува со износот „893.000“.

17. Во раздел 43 — Окружен суд — Битола се вршат следниве измени:

— во позицијата 392 — Материјални трошоци, износот „407.000“ се заменува со износот „447.000“;

— во позицијата 394 — Лични примања на судиите, износот „3.571.000“ се заменува со износот „3.500.000“; и

— во позицијата 396 — Надоместок за дежурство, износот „200.000“ се заменува со износот „160.000“.

18. Во раздел 45 — Окружен суд — Штип во позицијата 410 — Лични примања на судиите, износот „2.382.000“ се заменува со износот „2.160.000“.

19. Во раздел 47 — Окружен стопански суд — Скопје, се вршат следниве измени:

— во позицијата 421 — материјални трошоци, износот „1.000.000“ се заменува со износот „850.000“;

— во позицијата 423 — лични примања на судиите, износот „6.045.000“ се заменува со износот „5.945.000“; и

— во позицијата 424 — трошоци за судии — поротници, сведоци и вешти лица, износот „250.000“ се заменува со износот „400.000“.

20. Во раздел 48 — Окружен стопански суд — Штип, во позицијата 428 — лични примања на судиите, износот „1.012.000“ се заменува со износот „963.000“.

21. Во раздел 65 — Сојуз на резервните воени старешини — Републичка конференција, во позицијата 529 — лични доходи на функционерите и на раководните работници, износот „943.000“ се заменува со износот „770.000“.

Член 2

Измените од претходниот член, во билансниот дел на Републичкиот буџет за 1979 година, ќе ги спроведе Републичкиот секретаријат за финансии при изготвувањето на завршната сметка на Буџетот.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2288/1

12 декември 1979 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

502.

Врз основа на член 5 од Законот за условите и начинот на користење на средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 18/76 и 30/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАРНОСТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ

Член 1

Одлуката за користење на средствата на солидарноста на Социјалистичка Република Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди („Службен весник на СРМ“, бр. 37/79), во член 1, став 1, износот „31.000.000“ се заменува со износот „35.000.000“.

Во ставот 2 по точка 11 се додаваат четири нови точки кои гласат:

12. Општина Демир Хисар	1.000.000	динари
13. Општина Кавадарци	1.000.000	„
14. Општина Свети Николе	1.000.000	„
15. Општина Охрид	1.000.000	„

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2243/1

12 декември 1979 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

503.

Врз основа на член 17 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 40/71) и член 16 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1979 година („Службен весник на СРМ“, број 43/78), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС НА ЦЕНАТА НА ПЕЧАТАРСКАТА ХАРТИЈА ВО 1979 ГОДИНА

1. Од средствата на Републичкиот буџет за 1979 година, Раздел 10, позиција 119 — Средства за компензации, премии и регреси, ќе се користат износ од 3.240.000 динари за давање регрес на име зголемување на цената на печатарската хартија во 1979 година.

Средствата од став 1 на овој член се даваат без обврска за враќање.

2. Распоредот на средствата од точка 1 на оваа одлука по одделни корисници ќе го изврши републичкиот секретар за информации според податоците за потрошената хартија во времето до покачувањето на цената на весниците.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2157/1

27 ноември 1979 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

504.

Врз основа на член 33 од Законот за електростопанство („Службен весник на СРМ“ бр. 10/78) и член 169, став 2 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СРМ, Извршниот совет на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 17 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА „ЕЛЕКТРОМАКЕДОНИЈА“

I. Се дава согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Тарифата за продажба на електрична енергија на потрошувачите од подрачјето на „Електромакедонија“, донесена на вонредната седница на Работничкиот совет на Претпријатието „Електромакедонија“ — Скопје, одржана на 14. XII. 1979 година.

II. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2359/1

17 декември 1979 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

505.

Врз основа на член 33 од Законот за електро-
 стопанство („Службен весник на СРМ“ бр. 10/78)
 и член 169, став 2 од Деловникот на Извршниот со-
 вет на Собранието на СРМ, Извршниот совет на
 Собранието на СРМ, на седницата одржана на 17
 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ПРЕНΟΣНАТА МРЕЖА НА „ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО“ ВО СРМ ЗА 25%⁰

I. Се дава согласност на Одлуката за зголему-
 вање на постојните тарифни ставови за продажба
 на електрична енергија на преносната мрежа на
 „Електростопанство“ во СРМ за 25%⁰, донесена на
 118 седница на Работничкиот совет на „Електросто-
 панство“ — Скопје, одржана на 14. XII. 1979 го-
 дина.

II. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден
 од денот на објавувањето во „Службен весник на
 Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2358/1

17 декември 1979 година
Скопје

Претседател
 на Извршниот совет.
Благој Попов, с. р.

506.

Врз основа на член 104 став 3 од Законот за
 даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“,
 број 45/77 и 9/78), републичкиот секретар за фи-
 нансии во согласност со републичкиот секретар за
 земјоделство и шумарство донесува

Н А Р Е Д Б А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТОРОТ ЗА ПРЕСМЕ- ТУВАЊЕ НА СТВАРНИОТ ПРИХОД ОД ЗЕМЈО- ДЕЛСКА ДЕЈНОСТ

1. Факторот за утврдување на стварниот при-
 ход од земјоделска дејност за 1979 година изне-
 сува 2,7.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден
 од денот на објавувањето во „Службен весник на
 Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-2965

18 декември 1979 година
Скопје

Републички секретар
 за финансии,
Ристо Филиповски, с. р.

507.

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за
 здравствена заштита на животните („Службен вес-
 ник на СРМ“ бр. 30/77), републичкиот секретар за
 земјоделство и шумарство донесува

Н А Р Е Д Б А ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИ- ВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИТЕ И ПАРАЗИТНИТЕ БОЛЕСТИ ВО 1980 ГОДИНА

I

Според одредбите на оваа наредба во 1980 го-
 дина ќе се организираат и спроведуваат потребните
 мерки за спречување и отстранување на следните
 заразни и паразитни болести:

1. Беснило;
2. Туберкулоза;

3. Бруцелоза;
4. Антракс;
5. Шушкавец;
6. Чума кај свињите;
7. Црвен ветар кај свињите;
8. Краста;
9. Атипична чума кај живината;
10. Заразна кривотница кај овците;
11. Ентеротоксемија кај овците и заразен про-
лив кај јагнињата;
12. Тифус кај живината и бел пролив кај пили-
њата;
13. Белодробна стронгилоза и желудечно-црев-
ни паразити;
14. Ежинококоза;
15. Пироплазмоза;
16. Заразни болести кај пчелите;
17. Заразни болести кај рибите;
18. Метилавост;
19. Заразно пресушување на вимето;
20. Гангренозно воспаление на вимето кај ов-
ците;
21. Лептоспироза;
22. Лигавка и шап;
23. Јагарчивост;
24. Инфективен бронхит кај живината;
25. Ауецкиева болест.

Потребни мерки за спречување и отстранување
 ќе се преземат и против други заразни и паразит-
 ни болести кај животните од член 1 на Законот за
 заштита на животните од заразните болести што
 ја загрозуваат целата земја (Сојузен закон) и член
 6 од Законот за здравствената заштита на живот-
 ните (Републички закон), доколку тие се појават
 или постои опасност да се појават.

II

1. Беснило

Превентивна вакцинација против беснилото на
 кучињата постари од четири месеци ќе се изврши
 во целата Република во периодот од 3 јануари до
 31 март 1980 година, според планот што ќе го из-
 работи ветеринарната станица во општината во
 согласност со општинскиот орган на управата над-
 лежен за работите на ветеринарството.

Вакцинацијата од став 1 на оваа точка ќе се
 изврши со вакцината Flury.

Кучињата кои до 31 март 1980 година не ќе
 имаат четири месеци, како и кучињата што ќе се
 окучат подоцна, односно новонабавените кучиња
 превентивно ќе се вакцинираат во периодот од 1
 септември до 31 октомври 1980 година, ако во тој
 период наполните четири месеци.

Во периодот од 1 октомври до 30 ноември 1980
 година, општинскиот орган на управата надлежен
 за работите на ветеринарството, преку месните кан-
 целарии, ќе изврши регистрација на постојниот
 број кучиња во општината.

2. Туберкулоза

Во организациите на здружениот труд што се
 занимаваат со одгледување и гоеење на говеда ќе се
 изврши еднократна туберкулинизација на сите ка-
 тегории говеда постари од 3 месеци во периодот од
 1 февруари до 31 мај 1980 година.

Во определените рокови во став 3 на оваа точ-
 ка ќе се изврши туберкулинизација на една тре-
 тина од говедата на индивидуалните сточари од оп-
 штината, постари од три месеци.

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1980 го-
 дина ќе се изврши туберкулинизација најмалку на
 половината од предвидениот број говеда во став 2
 на оваа точка, а во периодот од 1 септември до 30
 ноември 1980 година ќе се изврши туберкулиниза-
 ција на преостанатиот предвиден број говеда.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 35 став 1 од Републичкиот закон, ќе ги определи населените места во кои ќе се изврши туберкулинизација на говедата на сопствениците од став 2 на оваа точка, но така, што со нив да биде опфатено комплетно подрачје на општината, во кое не е вршена туберкулинизација на говедата во 1978 и 1979 година, а во кое во текот на 1980 година ќе се земе крв од кравите, јуниците, биковите и јунчињата за преглед на бруцелоза.

Туберкулинизација ќе се изврши и во населените места во кои туберкулозата била констатирана во 1979 година и населените места од кои потекнуваат говедата кај кои е установена туберкулоза при редовното колење во текот на 1980 година, односно во кои било поставено сомнение за постоење на туберкулоза, како и на молзните крави и приплодни јуници во домаќинствата кои продаваат млеко за јавна консумација, без оглед на тоа, дали се наоѓаат во подрачјето на општината во кое задолжително ќе се врши туберкулинизација или надвор од тоа подрачје.

Населените места од став 5 на оваа точка имаат првенство при спроведувањето на туберкулинизацијата.

Сите говеда што при туберкулинизацијата ќе покажат позитивна односно сомнителна реакција на говедски туберкулин подлежат на ретуберкулинизација. Резултатот од ретуберкулинизацијата се смета за дефинитивен.

Говедата што при туберкулинизацијата покажат позитивна или сомнителна реакција на говедски туберкулин ќе се обележат со маркица и до ретуберкулинизацијата ќе се држат одвоено од другите говеда во стопанскиот двор на организацијата на здружениот труд односно на индивидуалниот сточар и ќе се третираат како да се заразени.

По извршената ретуберкулинизација, говедата прогласени за туберкулозни веднаш по читањето на реакцијата се обележуваат со жиг — буква Т (со вжештено железо или течен азот) на десниот бут. Висината на буквата изнесува 10 см.

Говедата од став 8 на овој член по барање на корисникот на општествени средства, односно сопственикот, за време на карантинот, можат да се заколат за негова сметка, но под контрола на надлежниот општински ветеринарен инспектор.

Доколку во периодот помеѓу туберкулинизацијата и ретуберкулинизацијата, позитивните и сомнителните реактори на говедски туберкулин заболат со клинички знаци на туберкулоза, истите можат да се заколат со право на надоместок на штета, но по претходно одобрување на Републичката управа за ветеринарна служба.

Во стопанските дворови во кои се утврди туберкулоза кај говедата, ќе се врши туберкулинизација на говедата секои четириесет и пет дена, се додека кај сите говеда во тие стопански дворови не се добие негативен резултат на говедска туберкулоза при две туберкулинизации извршени една-пдруга.

Нововнесените говеда во Републиката задолжително се туберкулинизираат најдоцна четириесет и пет дена по нивното внесување, за време на карантинот.

Во стопанските дворови на организациите на здружениот труд и на индивидуалните сточари, во кои ќе се утврди туберкулоза кај говедата, задолжително ќе се изврши туберкулинизација на живината и свињите.

Во живинарските фарми на организациите на здружениот труд и на индивидуалните сточари што се занимаваат со производство на јајца и живина за расплод, ќе се изврши туберкулинизација на 10% од кокошките, најдоцна до 30. VI. 1980 година.

Во општествените и индивидуалните живинарски фарми што увезуваат живина за расплод, ќе се изврши туберкулинизација на 10% од внесената живина најдоцна четириесет и пет дена по внесувањето на истата.

Во живинарските фарми од став 15 и 16 на оваа точка во кои ќе се утврди туберкулоза кај кокошките, ќе се изврши туберкулинизација на сите кокошки и колење на туберкулозни кокошки секои четириесет и пет дена, сè додека кај сите кокошки не се добие негативен резултат на туберкулоза при две туберкулинизации извршени една-пдруга.

3. Бруцелоза

Од сите крави, јуници, бикови и јунчиња на организациите на здружениот труд и на индивидуалните сточари што се занимаваат со одгледување и гоњење на говеда ќе се земе крв за преглед на бруцелоза во периодот од 1 февруари до 31 мај 1980 година.

Во определените рокови од став 3 на оваа точка ќе се земе крв за преглед на бруцелоза од една третина на кравите, јуниците, биковите и јунчињата на индивидуалните сточари во општината.

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1980 година ќе се земе крв најмалку од половината од предвидениот број крави, јуници, бикови и јунчиња за преглед на бруцелоза од став 2 на оваа точка, а во периодот од 1 септември до 30 ноември 1980 година ќе се земе крв од преостанатиот предвиден број крави, јуници, бикови и јунчиња.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 35 став 1 од Републичкиот закон, ќе ги определи населените места во кои ќе се земе крв од кравите, јуниците, биковите и јунчињата од став 2 на оваа точка. Подрачјето во кое ќе се земе крв за преглед на бруцелоза треба да се совпаѓа со подрачјето на општината во кое ќе се врши туберкулинизација.

За преглед на бруцелоза ќе се земе крв од сите крави, јуници, бикови и јунчиња во населените места во кои бруцелозата била констатирана во 1980 година, без оглед на тоа, дали тие населени места се наоѓаат во подрачјето кое е опфатено со задолжителниот преглед на бруцелоза кај говедата или не.

Населените места од став 5 на оваа точка имаат првенство во земањето на крв.

Грлата кај кои по лабораториски пат ќе се утврди бруцелоза веднаш по добивањето на резултатот се обележуваат со жиг — буква Б (со вжештено железо или течен азот) на десниот бут. Висината на буквата изнесува 10 см.

Од сите овци во населените места во кои е установен абортус кај овците со непозната етиологија ќе се земе крв за преглед на бруцелоза (мелитоккоза). Позитивните овци се одделуваат и видливо обележуваат.

Од сите маторици, женски назимчиња и нерези на општествените стопанства и на индивидуалните сточари, што се чуваат за расплод, ќе се земе крв за преглед на бруцелоза најдоцна до 30. IX. 1980 година. Позитивните свињи се одделуваат и видливо обележуваат.

Во стопанските дворови во кои ќе се установи бруцелоза кај луѓе, говеда, овци и свињи ќе се земе крв од сите приплодни говеда, свињи и овци, секои три до четири седмици, сè додека кај сите приплодни говеда, свињи и овци не се добие негативен резултат за бруцелоза при три земања на крв еднопдруго.

Од сите нововнесени говеда, овци и свињи за приплод и гоњење во Републиката, задолжително ќе се земе крв за преглед на бруцелоза најдоцна до 10-от ден од нивното внесување.

4. Антракс

Во сите дистрикти на антраксот ќе се изврши еднократна вакцинација на говедата, овците и коњите против болеста антракс во периодот од 1 април до 31 мај 1980 година.

Грлата кои во пропишаниот рок од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцина-

ција против антраксот, како и грлата што ќе се отелат, објавнат и ојдробат подоцна, дополнително ќе се вакцинираат против антраксот, кога ќе ги исполнат пропишаните услови.

Како дистрикти на антраксот во смисла на оваа наредба ќе се сметаат населените места во кои антраксот е установен во последните петнаесет години (1965—1979 година).

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 35 став 1 од Републичкиот закон, ќе определи кои населени места на подрачјето на општината во смисла на став 3 од оваа точка ќе се сметаат за антраксни дистрикти.

Во сите населени места во кои во текот на 1980 година се установи антракс кај животните ќе се изврши еднократна вакцинација на говедата, овците и коњите против болеста антракс.

Еднократна вакцинација на говедата, овците и коњите против антракс ќе се изврши во сите организации на здружениот труд што се снабдуваат со фураж однадвор, кога фуражот потекнува од дистрикт на антраксот односно кога не се знае неговото потекло.

5. Шушкавец кај говедата

Мерките пропишани во точка 4 за превентивна вакцинација на говедата, овците и коњите против антраксот, ќе се применуваат и против шушкавецот, со таа разлика, што против шушкавецот ќе се вакцинираат само говедата, а како дистрикт на шушкавецот во смисла на оваа наредба, ќе се сметаат населените места во кои шушкавецот бил утврден во последните пет години (1975—1979 година).

6. Чума кај свињите

Задолжителна превентивна вакцинација на свињите против чумата ќе се врши само во општествените свињарски фарми, според упатството на производителот чија вакцина се употребува.

Ако во текот на годината се појави чума кај свињите во некое населено место, надлежниот општински ветеринарен инспектор ќе ги определи населените места во кои ќе се изврши превентивна вакцинација на свињите против чумата.

7. Црвен ветар кај свињите

Превентивна вакцинација на свињите против црвениот ветар ќе се изврши во населените места и во организациите на здружениот труд што се сметаат за загрозуени од оваа заразна болест.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 35 став 1 од Републичкиот закон, ќе ги определи населените места и организациите на здружениот труд што одгледуваат свињи, што се сметаат за загрозуени од црвениот ветар кај свињите.

8. Краста

Во населените места во кои крастата кај овците владеала во текот на 1979 година, најдоцна до крајот на април 1980 година ќе се изврши преглед на овците.

Прегледот од став 1 на оваа точка го врши надлежниот општински ветеринарен инспектор односно овластената ветеринарна станица.

Паралелно со мерките против крастата кај овците ќе се врши преглед и контрола по однос на крастата кај другите домашни животни и ќе се преземат потребни ветеринарно-санитарни мерки за нејзиното сузбивање и искоренување.

9. Атипична чума кај живината

Задолжителна превентивна вакцинација на живината против чумата во 1980 година ќе се изврши на целата територија на Републиката, според пла-

нот што ќе го изработи ветеринарната станица во општината, во согласност со општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството.

Ако мерката од став 1 на оваа точка се врши со вакцина „Ла Сота“, таа ќе се спроведува два пати годишно и тоа првиот пат во периодот од 1. март до 31. мај 1980 година, а вториот во периодот од 1 септември до 30 ноември 1980 година. При тоа во секое населено место меѓу првата и втората вакцинација треба да се запази интервал од околу шест месеци.

Ако мерката од став 1 на оваа точка се врши со сува „Муктезар“ вакцина, таа ќе се спроведува еднаш годишно и тоа во периодот од 1 септември до 30 ноември 1980 година.

Општинскиот ветеринарен инспектор, согласно член 76 точка 5 од Републичкиот закон, поаѓајќи од епизоотиолошката состојба во општината, ќе определи која од напредспомнатите вакцини ќе биде употребена на територијата на општината.

Во населените места што се граничат со општествените живинарски фарми во 1980 година ќе се изврши трикратна вакцинација на кокошките, ако се употребува вакцината „Ла Сота“ односно двократна вакцинација, ако се употребува сува „Муктезар“ вакцина.

При спроведувањето на вакцинацијата од став 4 на оваа точка ако се употреби вакцината „Ла Сота“ меѓу одделни вакцинации се запазува интервал од околу четири месеци, а ако се употреби сувата „Муктезар“ вакцина интервал од околу шест месеци.

Задолжителна превентивна заштита на пилињата и подмладокот ќе се врши со вакцина „Ла Сота“ во текот на целата година sukcesивно според возраста на пилињата и подмладокот и упатството на производителот на вакцината.

Во организациите на здружениот труд заштитата на пилињата, подмладокот и кокошките ќе се врши периодично и континуирано според возраста на живината и упатството на производителот чија вакцина се употребува.

10. Заразна кривотница кај овците

Превентивна вакцинација на овците против заразната кривотница ќе се изврши во населените места и во организациите на здружениот труд што се сметаат за загрозуени од оваа заразна болест.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 30 точка 11 и член 35 став 1 од Републичкиот закон, ќе ги определи населените места и организациите на здружениот труд што одгледуваат овци, што се сметаат за загрозуени од оваа заразна болест.

11. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата

Ќе се изврши заштитна вакцинација на овците против ентеротоксемијата и заразен пролив кај јагнињата во населените места и во организациите на здружениот труд во кои оваа зараза е установена во последните пет години (1975—1979 година).

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството согласно член 35 став 1 од Републичкиот закон, ќе ги определи населените места и организациите на здружениот труд во кои ќе се врши вакцинација од став 1 на оваа точка.

12. Тифус кај живината и бел пролив кај пилињата и други салмонелози

Во општествените и индивидуалните живинарски фарми што се занимаваат со производство на јајца и живина за расплод, најмалку двапати го-

дишно во временско растојание од шест месеци, со методата на брзата аглутинација, ќе се изврши преглед на тифус на сета живина во тие фарми.

Во општествените и индивидуалните живинарски фарми што увезуваат јајца и живина за расплод, ќе се изврши преглед на тифус на сета живина во фармата односно од грлата добиени од увезените јајца.

Ако во фармите од став 1 и 2 на оваа точка се установи тифус, тогаш секоја четврта седмица ќе се врши преглед на сета живина во заразената фарма на тифус и колење на заразената живина, сè додека кај живината во заразената фарма не се добие негативен резултат при два прегледа извршени еднопосредно.

За време на карантинот на внесената живина и јајца за приплод од странство и од други подрачја на земјата надлежниот општински ветеринарен инспектор за карантинот, ќе испрати до ветеринарно-дијагностичката установа, овластена со решението за карантинот, најмалку 50% од бројот на пловисаните грла односно од бројот на неизведените јајца за лабораториско испитување на тифус кај живината.

13. Белодробна стронгилоза и желудечно-цревни паразити кај овците и говедата

Од сите говеда и овци на организациите на здружениот труд, како и од стадата овци и говеда, чии сопственици се индивидуални сточари во населените места за кои постои сомнение дека овците и говедата се заразени со белодробна стронгилоза, односно со желудечно-цревни паразити, ќе се земе материјал за лабораториско испитување.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 35 став 1 од Републичкиот закон, ќе ги определи населените места во кои ќе се земе материјал од овците и говедата за лабораториско испитување, како и населените места и организациите на здружениот труд во кои ќе се врши двократно третирање на овците и говедата против белодробната стронгилоза, односно желудечно-цревната стронгилоза.

14. Ехинококоза

За сузбивање на ехинококозата, покрај другите ветеринарно-санитарни мерки, ќе се врши четворкратна дехелментизација на кучињата со дронцид сколабан, ехинон или друго ефикасно средство што ќе биде одобрено во текот на годината и тоа првата во периодот од 3 јануари до 31 март 1980 година, втората три месеци по првата, третата три месеци по втората и четвртата три месеци по третата.

При спроведувањето на дехелментизацијата од став 1 на оваа точка, во секое населено место меѓу одделните дехелментизации треба да се запази интервал од три месеци.

Дехелментизацијата од став 1 и 2 на овој член ја вршат овластени ветеринарни работници.

15. Пироплазмоза

Во периодот од 1 април до 30 септември 1980 година ќе се изврши најмалку двократно бањање со противкрелжни средства на сите овци во типот на мерино односно на сите внесени говеда и свињи од благородни раси во Републиката.

16. Заразни болести кај пчелите

Во периодот од 1 мај до 30 јуни 1980 година ќе се врши преглед во однос на заразните и паразитните болести кај пчелите на сите сандаци (кошници)

ци) пчели во организациите на здружениот труд што се занимаваат со пчеларство, како и преглед на сите сандаци (кошници) пчели на индивидуални пчелари во населените места каде постои индикација или сомнение за присуство на заразни односно паразитни болести кај пчелите.

Во случај на сомнение за постоење на заразна или паразитна болест кај пчелите ќе се испрати материјал за лабораториски преглед во една од овластените ветеринарно-дијагностички организации на здружениот труд во земјата.

Прегледот од став 1 на оваа точка, ќе го изврши надлежниот ветеринарен инспектор односно овластената ветеринарна станица.

17. Заразни болести кај рибите

Во текот на 1980 година ќе се изврши најмалку двократен задолжителен преглед на вештачките рибници во Републиката и при сомнение на појава на заразна болест кај рибите ќе се испрати материјал за лабораториски преглед во една од овластените ветеринарно-дијагностички организации на здружениот труд во земјата.

Прегледот од став 1 на оваа точка ќе го изврши надлежниот ветеринарен инспектор односно овластената ветеринарна станица.

18. Метилавост (фасциолоза)

Во сите населени места и во организациите на здружениот труд во Републиката, во кои со лабораториски преглед ќе се установи метилавоста (фасциолозата) кај овците и говедата ќе се изврши најмалку двократно превентивно третирање на истите против метилавоста. Првото третирање ќе се изврши во текот на пролетта, а второто во текот на есента 1980 година, според планот што ќе го изработат ветеринарните станици и ветеринарните служби на земјоделските и другите организации на здружениот труд од подрачјето на општината, во согласност со општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 35 став 1 од Републичкиот закон, ќе ги определи местата во кои ќе се земе материјал од овците и говедата за преглед на метилавоста и во кои ќе се изврши третирање на овците и говедата против метилавоста.

19. Заразно пресушување на вимето

Во текот на 1980 година ќе се изврши еднаш годишно лабораториски преглед на млекото и еднаш годишно теренски преглед на млекото, во растојание од околу шест месеци од сите крави во организациите на здружениот труд, како и еднократен теренски преглед на млекото од сите крави во индивидуалните стопанства, чие млеко се употребува за јавна консумација, во однос на болеста заразно пресушување на вимето.

Од грлата кои при теренскиот преглед на млекото покажале позитивна реакција ќе се земе млеко за лабораториско испитување и ќе се врши лекување на грлата за кои ќе се утврди дека се болни од заразното пресушување на вимето.

20. Гангренозно воспаление на вимето кај овците

Од овците болни односно сомнителни на гангренозно воспаление на вимето ќе се земе материјал за лабораториско испитување и ќе се врши лекување на сите болни односно сомнително болни овци од оваа болест.

21. Лептоспироза

Земената крв од кравите, јуниците, биковите и јунчињата како и земената крв од маториците, женските назимчиња и од нерезите во текот на 1980 година за преглед на бруцелоза (точка 3 од оваа наредба) лабораториски ќе се прегледаат и на лептоспироза.

22. Лигавка и шап

Во периодот од 1 до 31 мај 1980 година во организациите на здружениот труд што се занимаваат со одгледување на говеда ќе се изврши превентивна вакцинација со поливалентна вакцина АОЦ против лигавка и шап на сите приплодни говеда постари од три месеци.

Во периодот од 15 септември до 15 октомври 1980 година во организациите на здружениот труд од став 1 на оваа точка ќе се изврши превентивна вакцинација со поливалентна вакцина АОЦ против лигавка и шап на сите приплодни говеда што за првпат во својот живот биле вакцинирани со оваа вакцина во периодот од 1. до 31. мај 1979 година, на телињата постари од три месеци и на говедата што дотогаш воопшто не биле вакцинирани.

23. Јагарчивост

Во периодот од 1 март до 15 мај и од 15 ноември до 15 декември 1980 година против јагарчивоста кај говедата ќе се изврши третирање на говедата во сите населени места во Социјалистичка Република Македонија, во кои ќе се утврди ова заболување кај говедата.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 35 од Републичкиот закон, ќе ги определи населените места во општината во кои ќе се врши задолжително третирање на говедата против хиподермозата.

24. Инфективен бронхит

Во сите општествени живинарски фарми во Републиката ќе се изврши заштитна вакцинација на подмладокот против инфективниот бронхит, според упатството на производителот на вакцина.

25. Ауецкиева болест

Во 1980 година ќе се изврши вакцинација против Ауецкиевата болест на сите свињи и прасиња во свињарските фарми во кои оваа зараза била утврдена во 1979 година и порано, како и во свињарските фарми во кои таа ќе биде утврдена во 1980 година.

III

Утврдувањето и објавувањето на болестите од дел I на оваа наредба, со исклучок на туберкулозата и тифусот кај живината се врши врз основа на лабораториски наод, во една од овластените ветеринарно дијагностички установи во земјата.

IV

Евиденција за спроведување на мерките определени со оваа наредба се води и извештаите се доставуваат на утврдените обрасци.

V

Оваа наредба влегува во сила осмиот ден денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 1761/4
4 декември 1979 година
Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
инж. Христо Христоманов, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**320.****Член 2**

Врз основа на член 77 од Самоуправната спогодба за здружување, член 49 од Статутот на Претпријатието, а во врска со Одлуката на Претпријатието за производство и пренос на електрична енергија „Електростопанство“ — Скопје, за зголемување на цената на електричната енергија на прагот на преносот почнувајќи од 21. 12. 1979 година, Работничкиот совет на претпријатието „Електромакедонија“ — Скопје, на вонредната седница одржана на ден 19. 12. 1979 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ОД СВОЕТО ПОДРАЧЈЕ****Член 1**

Тарифните ставови за продажба на електрична енергија се зголемуваат за 25%.

Цената на електричната енергија во групата останата потрошувачка на низок напон не може да биде поголема од 5,75 дин. по kWч.

Член 3

На потрошувачите од повремени карактер што ја менуваат локацијата на местото на потрошувачката во текот на едно пресметковно раздобје, им се наплатува проста киловатна тарифа по 5,75 дин. kWч, без оглед на местото на приклучувањето.

Член 4

Табеларниот дел на Тарифата за цената на електричната енергија по тарифни групи и степени се менува и гласи:

ТАРИФНИ СТАВОВИ

ТАРИФНА ГРУПА	Сезона	I Степен				II Степен							
		Пресметков- на сила Дин./кВ или 1 ТЕ		Работна енергија пари/кВч		Реактивна енергија пари/кВАрч		Пресметков- на сила Дин./1 кВ или 1 ТЕ		Работна енергија пари/кВч		Реактивна енергија пари/кВАрч	
		Пог. днев. став	Помал днев. став	Пог. днев. став	Помал днев. став	Пог. днев. став	Помал днев. став	Пог. днев. став	Помал днев. став	Пог. днев. став	Помал днев. став	Пог. днев. став	Помал днев. став
Потрошувачка на 35 кВ	ВС	146,62	—	119	65	25	15	—	—	—	—	—	—
	НС	83,95	—	74	36	15	12	—	—	—	—	—	—
Потрошувачка на 10 кВ	ВС	146,62	—	131	68	26	16	107,81	—	210	145	26	16
	НС	90,14	—	112	55	19	12	90,56	—	182	112	19	12
0,4 кВ Домаќинства		7,20	—	107	55	—	—	10,06	—	226	226	—	—
Останато		90,56	—	200	117	31	22	93,44	—	245	245	31	22

Член 5

Членовите 4 и 5 од Одлуката за измени и дополнувања на Тарифата од 29. 07. 1976 година и понатаму остануваат на сила.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила веднаш по нејзиното донесување, а ќе се применува за сите потро-

шувачи од 21. 12. 1979 година. Оваа одлука е донесена по претходно добиена согласност од Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар бр. 15-1072 од 19. 12. 1979 година.

Претседател на Работничкиот совет,
Костадин Стамболиев, с. р.

321.

Врз основа на член 28/I-Т. 4. од Самоуправната спогодба за здружување во претпријатието и член 139 од Статутот на „Електростопанство“ — Скопје, Работничкиот совет на „Електростопанство“ — Скопје, на својата 118 седница, одржана на 14. 12. 1979 год., донесе

О Д Л У К А ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ПРЕНОСНАТА МРЕЖА НА „ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО“ ВО СРМ ЗА 25%

1. На сите потрошувачи на електрична енергија на прагот на преносната мрежа ќе им се пресметува електрична енергија испорачана на напоните 110 кВ и 35 кВ по следните тарифни ставови:

Напон кВ	Пресметк. голем.	Сезона	Време на денот	Парична единица	За I сте- пен	За II сте- пен
110	кВт	Виша		Динари	350,50	129,70
		Нижа		Динари	119,20	87,65
	кВтч	Виша	поголема помала	пари пари	70,25 42,20	77,25 52,55
		Нижа	поголема помала	пари пари	24,55 13,95	56,20 28,00
	кВАрч	Виша	поголема помала	пари пари	13,95 7,05	13,95 7,05
		Нижа	поголема помала	пари пари	7,05 3,40	7,05 3,40
35	кВт	Виша		Динари	371,54	137,32
		Нижа		Динари	126,18	93,05
	кВтч	Виша	поголема помала	пари пари	74,30 44,60	81,70 55,90
		Нижа	поголема помала	пари пари	25,80 13,25	59,60 29,95
	кВАрч	Виша	поголема помала	пари пари	13,25 7,40	13,25 7,40
		Нижа	поголема помала	пари пари	7,40 3,95	7,40 3,95

2. За директните потрошувачи „Југохром“, Железара „Скопје“ и „ФЕНИ“ — Кавадарци ќе се применуваат следните тарифни ставови:

	Виша		Динари	265,05	98,07
	Нижа		Динари	90,14	66,28
110	кВтч	поголема	пари	53,10	58,40
		помала	пари	31,90	39,75
	кВАрч	поголема	пари	18,60	42,45
		помала	пари	10,60	21,20
	Нижа	поголема	пари	10,60	10,60
		помала	пари	5,40	5,40
	Нижа	поголема	пари	5,40	5,40
		помала	пари	2,50	2,50

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 21 декември 1979 година.

4. Ефектите добиени од покачувањето на цената на електрична енергија на пратот на преносот ќе бидат наменети исклучиво за покривање на поголемите трошоци за производство на електрична енергија од термоелектричните центри.

5. Одлуката да се достави на надлежен орган во Републиката за давање на согласност.

6. Со донесување на оваа одлука се става вон сила одлуката број РС 485/110/7 од 27. 02. 1979 година.

РС број 3668/118/1
14 декември 1979 година

Зам. на претседателот,
дипл. ек. Катерина Аврамчева, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

322.

Врз основа на член 171 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 39/78) и член 140 став 3 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/79), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 21 ноември 1979 година, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И СОСТАВОТ НА ИНВАЛИДСКИТЕ КОМИСИИ И ЗА ПОСТАПКАТА ПРИ ОЦЕНА НА ИНВАЛИДНОСТА И ПРЕОСТАНАТА РАБОТНА СПОСОБНОСТ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се уредуваат: организацијата, составот и начинот на работата на инвалидските комисији, постапката за упатување на осигуреникот на инвалидска комисија заради преглед, начинот на учеството во постапката за оценување (вештачење) на основните организации на здружениот труд и другите заинтересирани организации, заедници и органи, правата на осигуреникот и инвалидот на трудот во постапката за вештачење, содржината на наодот, оценката и мислењето, обрасците кои се употребуваат во постапката за вештачење, содржината на медицинската и друга документација и други прашања значајни за оцена на инвалидност и преостанатата работна способност.

Член 2

Оценката за постоење на инвалидност, преостанатата работна способност, телесно оштетување, потреба од помош и нега од друго лице и други медицински состојби (факти) што се од влијание за здобивање со одредени права од пензиското и инвалидското осигурување (во натамошниот текст: вештачење) се врши во рамките на постапката за остварување на права од пензиското и инвалидското осигурување.

Член 3

Вештачењето се остварува со давање наод, оцена и мислење на инвалидските комисији.

Инвалидските комисији се стручни органи за вештачење на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Заедница).

За работата на инвалидските комисији се обезбедува редовно запознавање на Заедницата и основните заедници на пензиското и инвалидското осигурување (во натамошниот текст: основни заедници).

Член 4

Во постапката за вештачење учествуваат, со правата утврдени во овој правилник, и осигурениците, инвалидите на трудот и други лица (во натамошниот текст: осигуреници) за чии права се решава врз основа на фактите за кои се врши вештачење, лекарите односно здравствените организации кои вршат испитувања и даваат стручни мислења и предлози од влијание за вештачењето, основните организации на здружениот труд, работните заедници и други самоуправни организации и заедници на чии работници се однесува вештачењето.

Член 5

Во постапката на вештачење се обезбедува почитување на личноста и достоинството на осигуреникот за кој се врши вештачењето.

На осигуреникот му се овозможува во постапката на вештачење да поднесува предлози, мислења и докази и да се запознае со резултатите во постапката.

Член 6

Основните организации на здружен труд, работните заедници и другите самоуправни организации и заедници (во натамошниот текст: организации) во постапката на вештачење која се однесува на нивните работници имаат право да изнесуваат податоци, докази и предлози и непосредно да учествуваат во работата на инвалидските комисији.

Член 7

Појдовна основа за активноста на сите учесници во постапката за вештачење треба да претставува сознанието дека основната цел на вештачењето за инвалидност, како составен дел на превентивата од инвалидност, врз основа на сестраното разгледување на сите факти и околности, собрани и обработени од сите учесници во постапката и по начелото на тимско работење, да се утврдат и создадат услови осигурениците и инвалидите на тру-

дот да продолжат со работа, односно да се ослободат за повторно вклучување во работа.

Член 8

Вештачењето се организира и спроведува така да се обезбеди остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување во роковите определени со закон и Статут на Заедницата.

Член 9

Заедницата и основните заедници во рамките на своите права, должности и одговорности обезбедуваат потребни стручни кадровски и материјални услови за вршење на вештачењето.

II. ФОРМИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА НА ИНВАЛИДСКИТЕ КОМИСИИ

Член 10

Инвалидските комисии се формираат како првостепенa и второстепенa инвалидска комисија. По потреба може да има повеќе првостепени инвалидски комисии.

Првостепената инвалидска комисија се формира заради давање на наод, оценка и мислење во првостепената постапка за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување.

Второстепената инвалидска комисија се формира заради давање на наод, оценка и мислење во второстепената постапка за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување.

Член 11

Првостепената и второстепената инвалидска комисија се составени од најмалку двајца лекари специјалисти кои имаат искуство во оценување на работната способност и еден стручен работник за пензиско и инвалидско осигурување.

Член 12

Првостепената, односно второстепената инвалидска комисија има претседавач кој се именува од редовите на членовите лекари, на една година.

Член 13

Членовите-лекари на инвалидските комисии се работници на работната заедница на Стручната служба на Заедницата.

Член 14

Членот-стручен работник за пензиско и инвалидско осигурување на првостепената инвалидска комисија е работник на работната заедница на стручната служба на основната заедница надлежна за решавање во прв степен од чие подрачје се врши вештачењето на осигурениците.

Членот-стручен работник за пензиско и инвалидско осигурување на првостепената инвалидска комисија во постапката за вештачење на факти од значење за остварување на права по основа на меѓународни договори е работник на Стручната служба на Заедницата.

Членот-стручен работник за пензиско и инвалидско осигурување на Второстепената инвалидска комисија е работник на работната заедница на Стручната служба на Заедницата.

Член 15

Инвалидските комисии се организираат во состав на Стручната служба на Заедницата врз основа и во согласност со актите за организацијата на Стручната служба на Заедницата.

Член 16

Распоредувањето на работата помеѓу првостепените инвалидски комисии се врши според основното заболување на осигуреникот за кој се врши вештачење и тоа така што за вештачење се одредува онаа комисија во која има лекари чија специјалност одговара на основното заболување.

Член 17

Во рамките на распределбата на работата помеѓу првостепените инвалидски комисии може да се врши определено време, да се одреди членовите — лекари од една комисија да заменуваат отсутни членови на другите првостепени инвалидски комисии.

Член 18

Распоредувањето на работата на инвалидските комисии ја врши работникот кој раководи со организационата единица на Стручната служба на Заедницата во чиј состав се инвалидските комисии.

Член 19

Во делокругот на првостепената инвалидска комисија спаѓа давањето на наод, оценка и мислење во првостепената постапка за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување за:

1) завршено лекување со медицинска рехабилитација;

2) непосредна опасност од настапување на инвалидност во врска со работата на одредени работи;

3) постоење на инвалидност и преостаната работна способност за својата работа или за друга соодветна работа;

4) потреба и можности за професионална рехабилитација и прилагодување за работа на осигуреникот, односно потреба и можности за вработување на осигуреникот;

5) потреба и можност за професионална рехабилитација на деца инвалиди;

6) постоење на телесно оштетување и степенот на тоа телесно оштетување;

7) причина за настапувањето на инвалидност и телесното оштетување;

8) потреба за помош и нега од друго лице;

9) потполна и трајна неспособност за работа и стопанисување на децата и другите членови на семејството на осигуреникот;

10) дата на настапувањето на инвалидност, телесното оштетување, потребата за помош и нега и другите факти за кои се врши вештачење;

11) други факти и околности од значење за правата од пензиското и инвалидското осигурување за чие утврдување е потребно вештачење од инвалидските комисии.

Член 20

Во делокругот на второстепената инвалидска комисија спаѓа давање на мислење за правилноста на наодот, оценката и мислењето на првостепената инвалидска комисија во второстепената постапка и давање наод, оценка и мислење за спорни прашања во постапката по жалба и во давање стручна помош на првостепените инвалидски комисии.

Член 21

За осигурениците кои правата од пензиското и инвалидското осигурување ги остваруваат во Заедницата може да се побара вештачење од органот за вештачење на другите самоуправни интересни заедници на пензиското и инвалидското осигурување чие постојано место на живеење е на подрачјето на тие заедници ако се оцени дека е тоа поцелосходно со оглед на оддалеченоста на постојаното место на живеење и другите околности.

Наодот, оценката и мислењето на органот за вештачење на другите самоуправни интересни заедници може да се земе како доказно средство во постапката за остварување на правата во Заедницата, ако инвалидската комисија надлежна за вештачење по одредбите на овој правилник даде мислење дека одговара на критериумите и мерилата што се применуваат при вештачењето во Заедницата.

Кога наодот, оценката и мислењето од органот за вештачење на другите самоуправни интересни заедници на пензиското и инвалидското осигурување не може да се користи како доказ поради тоа што не се исполнети условите од претходниот став, вештачење врши инвалидската комисија надлежна по одредбите на овој правилник.

Член 22

Првостепената и второстепената инвалидска комисија можат да даваат наод, оценка и мислење за инвалидност на осигурениците кои правата од пензиското и инвалидското осигурување ги остваруваат кај другите самоуправни интересни заедници на пензиското и инвалидското осигурување, по барање на тие заедници и нивните органи и служби.

Член 23

Првостепената и второстепената инвалидска комисија можат да вршат вештачење за потребите на другите заедници, организации и органи кога тоа е

со закон или друг пропис определено и врз основа и во согласност со спогодба помеѓу Заедницата и другите заедници, организации и органи.

Првостепената и второстепената инвалидска комисија вршат вештачење за потребите на странски носители на пензиско и инвалидско осигурување врз основа и во согласност со меѓународните спогодби за пензиско и инвалидско осигурување.

Член 24

Во постапката за вештачење првостепената и второстепената инвалидска комисија се должни:

1) да се придржуваат на достигнувањата на современата наука и практиката во областа на оцената на инвалидноста и преостанатата работна способност и во таа смисла да соработуваат со соодветните врвни медицински институции;

2) да ги применуваат усвоените единствени критериуми за оценка на инвалидноста и преостанатата работна способност;

3) да се поврзуваат и соработуваат со основните организации на здружениот труд, органите за вештачење на самоуправните интересни заедници на здравственото осигурување, здравствените организации, основните заедници и другите учесници во постапката за вештачење и да им овозможуваат соодветно учество во таа постапка, посебно во поглед на утврдувањето на преостанатата работна способност и условите и можностите за работа на осигуреникот според преостанатата работна способност;

4) да ги почитуваат општите принципи и етичките начела на сруката.

Член 25

Инвалидските комисии даваат наод, оценка и мислење врз основа на потполна медицинска, работна и друга документација, како и врз основа на непосредно забележување при извршениот преглед во случаите одредени со овој правилник.

Член 26

Инвалидските комисии се должни сестрано и совесно да ја разгледаат сета медицинска, работна и друга документација, точно да ги наведат своите забележувања и наоди, како и резултатите од непосредниот преглед и да ја изнесат објективно и непристрасно својата оценка и мислење.

Член 27

Во вршење на вештачењето, односно во давањето на наодот, оценката и мислењето, инвалидските комисии се самостојни во рамките на овластувањето, правата и должностите утврдени со Статутот на Заедницата и овој правилник.

Член 28

Со работата на инвалидската комисија раководе претседавачот на комисијата.

Член 29

Комисијата може полноважно да даде наод, оценка и мислење само кога работи во полн состав.

Член 30

Инвалидската комисија дава наод, оценка и мислење со мнозинство на гласови.

Сите членови на инвалидската комисија имаат исти права во давањето на наодот, оценката и мислењето.

Членот на инвалидската комисија има право да го издвои своето мислење, но е должен да даде писмено образложение.

Член 31

Кога вештачењето се однесува на утврдување на инвалидност и преостанатата работна способност, во работата на првостепената инвалидска комисија може да учествува лекарот кој го има поднесено предлогот за вештачење, односно работната организација на чиј работник се однесува вештачењето (во натамошниот текст: претставник на организацијата).

Член 32

Лекарот кој го има поднесено предлогот за вештачење и претставникот на организацијата имаат право, како учесници во работата на првостепената инвалидска комисија, во текот на разгледувањето на предметот за вештачење да изнесуваат свое мислење и предлози.

Член 33

Првостепената инвалидска комисија пред да даде наод, оценка и мислење врши непосреден преглед на осигуреникот за кој се врши вештачењето.

Првостепената инвалидска комисија може, по исклучок, да даде наод, оценка и мислење и без преглед врз основа на медицинската, работната и друга документација во случај на подолго престојување во странство или на болничко лекување на осигуреникот на кој се однесува вештачењето, смрт на осигуреникот и во други оправдани случаи.

Првостепената инвалидска комисија може да врши преглед на осигуреникот во неговиот стан, во стационарна здравствена или друга организација, како и на други места.

Кога првостепената инвалидска комисија дава наод, оценка и мислење за потребата од туѓа помош и нега во отсуство на осигуреникот, може да испрати еден свој член-лекар а по потреба двајца членови-лекари во станот на осигуреникот за да ја утврди здравствената состојба, за што се поднесува писмен извештај. Инвалидската комисија врз основа на писмениот извештај и другата медицинска документација утврдува дали постои потреба за помош и нега од друго лице.

Член 34

Второстепената инвалидска комисија дава наод, оценка и мислење, по правило, врз основа на медицинската, работната и друга документација прибавена во првостепената постапка за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување, а по своја иницијатива ако најде за потребно или на предлог изнесен во жалбата со која се налага наодот, оценката и мислењето на првостепената инвалидска комисија, и врз основа на преглед на осигуреникот.

Член 35

За унапредување на работата и уедначување на критериумите при вештачењето, второстепената инвалидска комисија врши увид во работата на првостепената инвалидска комисија. Општиот увид второстепената инвалидска комисија го врши така што од првостепената инвалидска комисија ги прибавува, испитува и анализира нејзините наоди, оценка и мислење.

Заради изградување и усовршување на методите на работа и критериумите за оценка на инвалидност, преостанатата работна способност, телесното оштетување и потребата од помош и нега од друго лице, првостепената и второстепената инвалидска комисија по потреба одржуваат стручни консултации.

Инвалидските комисии се должни да одржуваат поврмени состаноци со стручните работници на Стручната служба на Заедницата кои работат на спроведувањето на пензиското и инвалидското осигурување и да расправаат за проблемите од областа на инвалидското осигурување.

III. ПОСТАПКА НА ВЕШТАЧЕЊЕ A. ВЕШТАЧЕЊЕ КОЕ СЕ ОДНЕСУВА НА УТВРДУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНОСТ И ПРЕОСТАНАТА РАБОТНА СПОСОБНОСТ

1. Предлог за вештачење

Член 36

Постапка за вештачење се поведува врз основа на предлог за оценка на инвалидност со извештај, односно мислење за здравствената и работната способност (во натамошниот текст: предлог за вештачење).

Член 37

Предлогот за вештачење го подготвува и поднесува лекарот на здравствената организација кој го лекува осигуреникот (во натамошниот текст: надлежен лекар).

Собранието на основната заедница може, во соработка со самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување, да овласти одредена здравствена организација за подготвување и поднесување на предлог за вештачење за сите осигуреници во одредени организации.

Овластување на здравствена организација за подготвување на предлог за вештачење може да се врши само во согласност со таа организација.

Член 38

Предлогот за вештачење содржи лични податоци за лицето кое се предлага за вештачење, здравствена анамнеза, работен историјат, социјална положба, податоци за својата работа, лекарски наоди за главното заболување или повредата, податоци за лекувањето, исцрина дијагноза и оценка и мислење на лекарот поединец, односно овластената здравствена организација за инвалидноста и преостанатата работна способност.

Предлог за вештачење се поднесува на образец број 3.

Член 39

Предлогот за вештачење може да се земе во постапка само ако е поднесен на пропишаниот образец, ако во образецот се уредно пополнети сите потребни податоци и ако со предлогот е поднесена потполна медицинска документација.

Под медицинска документација во смисла на претходниот став се подразбира документација која според дијагностичките критериуми е неопходна за вештачење.

Обемот и содржината на минимум медицинска документација која е неопходна за вештачење го утврдува Извршниот одбор на Собранието на Заедницата.

Член 40

Предлогот за вештачење се поднесува до основната заедница.

Член 41

Предлогот за вештачење поднесен за осигуреникот за време на траењето на осигурувањето претставува основа за покренување на постапката за остварување на права од инвалидското осигурување по службена должност во смисла на член 169 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

Член 42

Кога е поднесено барање за остварување на права од пензиското и инвалидското осигурување по однос на факти кои бараат вештачење, а не постои предлог за вештачење, основната заедница ќе се обрати до надлежниот лекар односно овластената здравствена организација да подготви и поднесе предлог за вештачење.

Член 43

Кога основната заедница ќе утврди дека предлогот за вештачење не е поднесен на предвидениот образец, дека не ги содржи сите податоци, или не е приложена потребната медицинска документација, предлогот ќе го врати на надлежниот лекар односно овластената здравствена организација за да се отстранат утврдените недостатоци, односно да се изврши потребното дополнување на предлогот.

Член 44

Осигуреникот за кого е поднесен предлог за вештачење може да поднесе лекарски наоди, податоци за лекувањето и други податоци и докази за здравствената состојба и работната способност и да бара тие податоци и докази да се приложат кон предлогот за вештачење.

Кога вештачењето се однесува на време кое претходи на поднесување на предлогот за вештачење од осигуреникот на кој се однесува предлогот може да се побара да достави медицинска и друга потребна документација која се однесува на поранешни периоди со кои тој располага.

Член 45

Врз основа на предлогот за вештачење, основната заедница пристапува кон прибирање на податоци и докази за работната и социјалната положба на осигуреникот како и на други податоци и докази од влијаније за вештачењето и за спроведување на постапката за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување.

Во постапката за прибавување на податоците и доказите во смисла на претходниот став, основната заедница:

1) остварува непосредна соработка, односно обезбедува во постапката непосредно учество на организацијата на чиј работник се однесува вештачењето;

2) обезбедува, по начелото на тимска работа, учество на стручни лица за техничко-технолошки и други услови во работата, за професионална ориентација, за социјални работи како и за оценување на можностите и условите за професионална рехабилитација и вработување спрема преостанатата работна способност;

3) обезбедува активно учество на осигуреникот и негово произнесување во врска со податоците и доказите прибавени во постапката.

Член 46

Податоците за работата и социјалната положба на осигуреникот ги поднесува основната заедница на образец број 1 и опфака:

1) лични податоци за осигуреникот;

2) податоци за работата и работните задачи на осигуреникот во смисла на член 31 од Статутот на Заедницата и за стручната подготовка која се бара за вршење на својата работа;

3) опис на работата и работните задачи на осигуреникот (податоци за природата, условите и начинот на работење посебно во поглед на напорот и оптоварувањето, положбата и движењето на телото при работењето, за условите на физичката средина и микроклиматските услови при работењето со податоци за организацијата и процесот на работењето во организацијата и мерките за хигиенотехничката заштита);

4) податоци за работниот историјат на осигуреникот (за занимањето, за стручната подготовка и општото образование, за стажот на осигурување и посебниот стаж, за вкупниот пензиски стаж, за работите што ги вршел осигуреникот во текот на работниот век, за последното вработување, за времетраењето на боледувањето пред поднесување на предлогот за вештачење);

5) податоци за несреќа на работа;

6) податоци за социјалната положба на осигуреникот (за примања од социјалното осигурување по други основи, за оддалеченоста на местото на работата и сообраќајните средства кои ги користи при одењето и враќањето од работа и др.);

7) посебни податоци од влијаније за вештачењето за воениот инвалид или мирновремениот воен инвалид, за огласување неспособен за служба во ЈНА, телесно оштетување и др.);

8) податоци за барањата (желбите) на осигуреникот изнесени во текот на постапката за обезбедување на професионалната рехабилитација, за вработување на друга соодветна работа и др.

Член 47

Податоците за својата работа на осигуреникот (член 46 став 1 точка 2 и 3 од овој правилник) се даваат според записникот за неговата работа што го сочинува основната заедница врз основа на непосреден увид во организацијата во која работи осигуреникот за кој се врши вештачењето на образец бр. 2.

Записникот за работа и работните задачи на осигуреникот го потпишува овластениот претставник на организацијата и осигуреникот.

Член 48

За осигурениците кои според предлогот за вештачење можат со преостанатата работна способност да работат на друга соодветна работа и работни задачи со или без преквалификација и соодветна доквалификација и кои во поглед на годините на животот ги исполнуваат условите за преквалификација и распоредување на друга работа се утврдува и поднесува, покрај другите податоци, и предлогот за преквалификација односно доквалификација и распоредување.

Член 49

Предлогот за преквалификација односно доквалификација (во наглаголниот текст: предлог за преквалификација) и за распоредување на друга соодветна работа содржи:

а) За преквалификација:

1) податоци за неопходната потреба од преквалификација за работата за која по пат на преквалификација односно доквалификација ќе може да се оспособи за работа;

2) податоци за другата работа и работни задачи и за стручната подготовка која се бара за вршење на таа работа;

3) податоци за начинот, местото и траењето на преквалификацијата.

б) За распоредување:

1) податоци за обезбедување на други работи и работни задачи под општи или посебни услови;

2) податоци за другата соодветна работа и за стручната подготовка која се бара за вршење на таа работа;

3) опис на другата соодветна работа (податоците што се во член 46 став 1 точка 3 од овој правилник).

Предлогот за преквалификација и распоредување се утврдува на образец број 2-а.

Член 50

Предлогот за преквалификација и распоредување се подготвува и утврдува врз основа и во согласност со одредбите на законот и Статутот на Заедницата со кои е утврдено правото на рехабилитација и вработување.

Член 51

Предлогот за преквалификација и распоредување го подготвува и утврдува основната заедница.

За осигурениците кои се во работен однос предлогот за преквалификација и распоредување и вработување го подготвува и утврдува основната заедница заедно со организацијата во која осигуреникот е на работа.

Член 52

Кога основната заедница ќе ги прибере податоците и доказите во смисла на член 46 до 51 од овој правилник, заедно со предлогот за вештачење со медицинската документација, целиот предмет се доставува до основната заедница надлежна за решавање во прв степен.

Основната заедница надлежна за решавање ја утврдува комплетноста и предметот го доставува до првостепената инвалидска комисија заради вештачење при што може да уочи на посебни прашања и околности за кои комисијата треба да се изјасни при давањето на наодот, оценката и мислењето.

3. Постапка за вештачење пред првостепената инвалидска комисија**а) Подготовка за преглед на осигуреникот и за разгледување на предметот за вештачење****Член 53**

Кога првостепената инвалидска комисија ќе го прими предметот за вештачење утврдува дали се содржани сите потребни податоци и докази предвидени со одредбите на член 36 до 51 од овој правилник односно дали се исполнети сите услови за повикување на осигуреникот на преглед заради давање на наод, оценка и мислење за инвалидност.

Член 54

Кога првостепената инвалидска комисија утврди дека во предметот за вештачење има недостатоци односно дека не е потполна медицинската документација, дека не се исполнети податоците за работењето и социјалната положба на осигуреникот или дека не е даден предлог за преквалификација и распоредување во случаите кога е потребно да се даде таков предлог, ќе го врати предметот на основната заедница заради дополнување на постапката.

Враќањето на предметот за вештачење за дополнување во смисла на претходниот став се врши тогаш кога се во прашање недостатоци од битно значење за вршење на вештачењето.

Заради економичност на постапката и кога е тоа можно, првостепената инвалидска комисија може во поканата за преглед на осигуреникот да наведе кои податоци и докази осигуреникот треба да ги прибави до прегледот и да ги донесе при доаѓањето на преглед.

Член 55

Кога ќе утврди дека предметот за вештачење е потполн и исправен првостепената инвалидска комисија го определува денот за преглед на осигуреникот и му упатува покана со која го повикува за непосреден преглед.

Поканата за преглед на осигуреникот содржи податоци за денот, времето и местото за преглед, напомена за податоците и доказите кои треба да ги поднесе на самиот преглед, како и укажување за правните последици кои ќе настанат ако на одредениот ден не се јави кај комисијата на преглед.

Исплатата на патните трошоци во врска со прегледот на осигуреникот ја врши службата на основната заедница.

Член 56

Заради учество во работата на првостепената инвалидска комисија, за денот определен за преглед на осигуреникот се повикува и претставник (социјален работник, лекар) на организацијата на чиј работник се однесува вештачењето.

Член 57

До денот определен за преглед на осигуреникот, членовите на првостепената инвалидска комисија се запознаваат со предметот за вештачење, а по потреба вршат и посета на организацијата во која работи осигуреникот на кого се однесува вештачењето заради запознавање со работењето, организацијата и условите за работа во организацијата.

б) Преглед на осигуреникот и разгледување на предметот за вештачење**Член 58**

Кога осигуреникот ќе се јави на преглед пред првостепената инвалидска комисија претседавачот на комисијата претходно ги проверува личните податоци за осигуреникот а потоа сите членови на комисијата и присутните лица кои имаат право да учествуваат во работата на комисијата ги запознава со предметот за вештачење.

Откако ќе се утврди дека се исполнети сите предвидени услови за полноважно работење на комисијата се пристапува кон преглед на осигуреникот.

Член 59

Прегледот на осигуреникот е сестран и го врши претседавачот на првостепената инвалидска комисија и членовите на комисијата — лекари.

Член 60

Прегледот на осигуреникот опфаќа земање на поширока анамнеза во поглед на основното заболување, клинички преглед, а во неуропсихијатриските случаи и психијатриски интервју.

Првостепената инвалидска комисија може да одлучи, пред земањето на анамнезата и клиничкиот преглед, да се извршат и дополнителни испитувања во одредени здравствени организации.

Член 61

По извршениот преглед на осигуреникот и дополнителните испитувања во смисла на претходниот член, претседавачот на првостепената инвалидска комисија ги запознава сите членови на комисијата и лицата кои учествуваат во нејзината работа со резултатите од прегледот на осигуреникот и дополнителните испитувања.

Членот на првостепената инвалидска комисија, стручен работник за пензиско и инвалидско осигурување ги запознава членовите на комисијата и лицата кои учествуваат во нејзината работа со податоците за работењето и социјалната положба на осигуреникот, со предлогот за преквалификација и распоредување и со правата од пензиското и инвалидското осигурување кои осигуреникот може да ги оствари врз основа на расположливите докази.

Член 62

По запознавањето со предметот за вештачење, првостепената инвалидска комисија, со учество на лекарот што го подготвил предлогот за вештачење и претставникот на организацијата, пристапува кон разгледување на предметот оценувајќи ја сета медицинска документација, резултатите од прегледот и дополнителните испитувања и врз основа на тоа ја утврдува здравствената состојба на осигуреникот и состојбата на функционалните способности на поодделни органи и системи.

Член 63

Откако објективно ќе ја утврди здравствената состојба на осигуреникот врз основа на дотогашниот тек на лекување и медицинската документација, оценува дали лекувањето е завршено за да може да се пристапи кон оценување на инвалидност.

Под завршено лекување се подразбира здравствената состојба на осигуреникот која со понатамошно лекување и медицинска рехабилитација во догледно време нема битно да се подобри во однос на работната способност за вршење на својата работа.

Член 64

Ако првостепената инвалидска комисија утврди дека лекувањето на осигуреникот не е завршено, ќе го врати предметот преку стручната служба на надлежниот лекар со свои забелешки и со упатство за понатамошно лекување на осигуреникот.

Стручната служба по приемот на предметот веднаш му доставува на лекарот поединец еден примерок од наодот и мислењето на инвалидската комисија. Наодот и мислењето се приклучува кон здравствениот картон на осигуреникот.

Член 65

По утврдувањето на здравствената состојба и фактот дека е завршено лекувањето, првостепената инвалидска комисија пристапува кон оценување на инвалидност.

При оценувањето на инвалидност првостепената инвалидска комисија ги зема предвид здравствената состојба на осигуреникот, видот на работата, физичкото и психичкото оптоварување за вршење на својата работа и работни задачи во поглед на ангажираноста на сегилата, условите на работната средина, дејството на штетните околности, можностите за професионално заболување или зачестените повредувања, како и други факти и околности од влијание за правилната и целосната оцена на инвалидност.

Ако комисијата утврди дека кај осигуреникот постои неспособност за вршење на својата работа и работни задачи, а има преостаната работна способност за друга работа, со или без преквалификација, доквалификација, донесува наод, оценка и мислење за постоење на инвалидност и воедно, ако може, ја одредува и другата работа и работни задачи на кои осигуреникот според преостанатата работна способност може да работи.

Кога се работи за случај од претходниот став за кој комисијата не може на истиот состанок да ја определи другата работа поради тоа што работите и работните задачи дадени во предлогот за преквалификација или распоредување на друга соодветна работа не одговараат на преостанатата работна способност или поради немање на таков предлог, комисијата го враќа предметот на надлежната основна заедница. Стручниот работник за инвалидско осигурување на основната заедница заедно со организацијата е должен да прибави податоци и утврди предлог на кои работи и работни задачи и под какви услови инвалидизиранiot работник може да работи во својата или друга организација според преостанатата работна способност. Предметот со утврдениот предлог се доставува на комисијата за должително во рокот што ќе го определи таа комисија.

Член 66

Кога оценката на инвалидност се однесува на преостанатата работна способност на осигуреникот

по пат на преквалификација и распоредување првостепената инвалидска комисија го запознава осигуреникот со своето становиште и предлози и ги испитува неговите желби и склоности.

в) Давање на наод, оценка и мислење за инвалидност

Член 67

Врз основа на разгледувањето на предметот за вештачење, утврдена здравствена состојба и оценката за инвалидност во смисла на член 60 до 66 од овој правилник првостепената инвалидска комисија дава наод, оценка и мислење.

Во давањето на наодот, оценката и мислењето сите членови на првостепената инвалидска комисија учествуваат рамноправно.

Во давањето на наодот, оценката и мислењето може да учествува и претставникот на организацијата, без право на одлучување.

Член 68

Наодот, оценката и мислењето првостепената инвалидска комисија го дава на образец бр. 4 и содржи:

- 1) лични податоци: име, татково име и презиме на осигуреникот, ден, месец и година на раѓањето, занимање, број на личната карта и адреса на постојаното место на живеење на осигуреникот;
- 2) исцрпна здравствена анамнеза и анамнестички податоци за главната болест или повреда, како и за споредните заболувања со ознака на времето кога настанала (кај повреда — точен датум на повредата), податоци за лекувањето и траењето на лекувањето односно боледувањето на осигуреникот;
- 3) физикален преглед, лабораториски и други наоди;
- 4) работен историјат, со поблиски податоци за пензискиот стаж и стажот на осигурувањето, за стручната подготовка и образование, за работите што ги работел осигуреникот на последното работно место, условите на работата на тоа работно место и др.;
- 5) исцрпна дијагноза (со соодветни шифри);
- 6) мислење дали е лекувањето завршено. Ако лекувањето не е завршено — упатство до лекарот поединец за понатамошно лекување на осигуреникот;

7) оцена за постоењето на инвалидност и преостаната работна способност за работа на осигуреникот или за друга соодветна работа.

Кај I категорија на инвалидност наодот, оценката и мислењето треба да содржат и оцена дали постои потреба од помош и нега од друго лице.

Кај II категорија инвалидност наодот, оценката и мислењето треба да содржат и точно определен број на часови за работа со скратено работно време, кое не може да биде помало од една половина од определеното работно време било да е прашање работа што осигуреникот ја вршел порано или друга соодветна работа, како и услови под кои осигуреникот треба да ја врши определената работа.

Кај III категорија инвалидност наодот, оценката и мислењето треба да содржат и тоа, која друга соодветна работа осигуреникот може да ја врши со полно работно време, на кои работи и работни задачи, под кои работни услови, како и дали за таа работа е потребна претходна преквалификација и рехабилитација или не. Ако е потребна претходна професионална рехабилитација, мислењето треба да ги содржи оите податоци за нејзино правилно спроведување (за која соодветна работа осигуреникот може да се оспособи, под кои услови може да се врши оспособувањето, колку ќе трае оспособувањето, во која организација и др.).

Наодот и мислењето за професионална рехабилитација на деца треба да содржи дали е детето способно за работа и за каква работа е способно по пат на школување или рехабилитација во специјални установи;

- 8) ден на настапувањето на инвалидност;
- 9) причина на инвалидност. Ако постојат повеќе причини за инвалидност (болест или повре-

да надвор од работата и несреќа при работа или професионална болест) мислењето треба да содржи и оцена за тоа во кој обем врз вкупната инвалидност влијаела едната, а во кој обем другата причина на инвалидноста, како и тоа дали само за себе болеста или повредата предизвикува инвалидност;

10) мислење дека е потребен контролен преглед, како и месецот и годината кога треба да се изврши прегледот. Согласно со Статутот на СИЗПИОМ, контролен преглед не се закажува кај осигурениците кои во согласност со Законот и Статутот остваруваат право на инвалидска пензија врз основа на утврдена инвалидност;

11) наодот, оценката и мислењето за постоење на телесно оштетување со одредениот процент на поединечно или вкупно доколку постојат повеќе телесни оштетувања, повикувајќи се на соодветната точка и глава од Листата на телесни оштетувања, како и причината за телесното оштетување. Ако постојат повеќе телесни оштетувања од различни причини, инвалидската комисија дава оценка и за вкупно утврденото телесно оштетување;

12) образложение на наодот, оценката и мислењето односно детално образложување на поодделни прашања (причинска врска помеѓу настанатата инвалидност со порано настанатата несреќа на работа како и кога не се прифаќаат наодите и мислењата на лекарите специјалисти или здравствени организации, односно одредена медицинска документација.

Член 69

Наодот, оценката и мислењето на првостепената инвалидска комисија треба да биде јасен и потполн и да ги опфаќа сите факти кои се предмет на вештачење.

Наодот, оценката и мислењето на првостепената инвалидска комисија го потпишуваат сите членови на комисијата.

г) Известување за наодот, оценката и мислењето

Член 70

По донесувањето на наодот, оценката и мислењето, првостепената инвалидска комисија усно го известува осигуреникот за својот наод, оценка и мислење, како и за постапката која ќе следи врз основа на наодот, оценката и мислењето.

Член 71

Стручниот работник за инвалидско осигурување на надлежната основна заедница за оценката и мислењето на првостепената инвалидска комисија го известува надлежниот лекар односно овластената здравствена организација, службата на самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување и организацијата во која осигуреникот е во работен однос.

Известувањето опфаќа и појаснување за правата на осигуреникот до правосилноста на решението по основа на утврдената инвалидност, односно за постапката во случаи кога ќе се утврди непостоење на инвалидност.

д) Доставување на предметот за вештачење на основната заедница

Член 72

По извршеното вештачење во првостепената постапка, првостепената инвалидска комисија го доставува наодот, оценката и мислењето со сите списи до основната заедница која барала вештачење.

ѓ) Повторно вештачење од првостепената инвалидска комисија

Член 73

Како секретарот на основната заедница ќе уочи дека наодот, оценката и мислењето на првостепената инвалидска комисија е нејасен, контрадикторен и недоволно образложен, ќе побара од комисијата да ги отстрани уочените недостатоци.

Првостепената инвалидска комисија е должна во најкус рок да постапи по барањето од претходниот став.

Б. ОСТАНАТИ СЛУЧАИ НА ВЕШТАЧЕЊЕ

1. Вештачење за телесно оштетување и за потреба од туѓа помош и нега

Член 74

Вештачењето кое се однесува за утврдување на инвалидност и преостанатата работна способност за должително опфаќа и вештачење за телесно оштетување и за потреба од туѓа помош и нега во случаите кога постојат околности кои укажуваат на постоење на телесно оштетување односно потреба од туѓа помош и нега.

Член 75

Вештачењето за телесно оштетување и за потребата од туѓа помош и нега се врши по барање на осигуреникот, кога со оглед на околностите во конкретниот случај не е можно да се изврши вештачење за овие факти во рамките на вештачењето кое се однесува на утврдување на инвалидност и преостанатата работна способност.

Член 76

Посебна постапка на вештачењето за телесно оштетување и за потребата од туѓа помош и нега се спроведува според одредбите на овој правилник кои се однесуваат за утврдување на инвалидност и преостанатата работна способност.

Во посебната постапка на вештачење за телесното оштетување и за потребата од туѓа нега и помош не е потребно доставување на посебен образец (образец бр. 3) туку само медицинска документација која се однесува на болестите кои укажуваат на постоење на телесно оштетување односно потреба од туѓа помош и нега, а наодот, оценката и мислењето на првостепената инвалидска комисија се дава на посебен образец 4-а.

2. Вештачење за професионална рехабилитација на деца — инвалиди

Член 77

Вештачењето за професионална рехабилитација на децата — инвалиди се спроведува според одредбите на овој правилник за постапката на вештачење која се однесува за утврдување на инвалидност и преостанатата работна способност.

Наодот, оценката и мислењето за можноста за рехабилитација на деца — инвалиди првостепената инвалидска комисија го дава на образец број 5.

Член 78

За вештачење за професионална рехабилитација на деца инвалиди основната заедница прибавува:

1) медицинска документација;

2) наод и мислење од службата за професионална ориентација за кое занимање, односно работи детето би можело да се оспособи;

3) наод и мислење од стручната комисија формирана според посебните прописи за категоризација на децата попречени во физичкиот и психичкиот развој — за децата кои се попречени во таквиот развој;

4) свидетелство за завршено основно образование односно за одделението што го има завршено;

5) мислење од школата што ја посетувало детето за педагошките карактеристики на детето и за социјално-економските услови во кои живее детето.

3. Вештачење за неспособноста на член од семејството

Член 79

Вештачењето за неспособноста на член од семејството се врши во рамките на постапката покрената за остварување на права од пензиското и инвалидското осигурување според одредбите на овој правилник за постапката за вештачење која се однесува за утврдување на инвалидност и преостанатата работна способност.

4. Вештачење за промените во состојбата на инвалидност и преостанатата работна способност

Член 80

Вештачењето за промена во состојбата на инвалидност и преостанатата работна способност, по барање на осигуреникот или кога е тоа одредено врз основа на член 142 од Статутот на Заедницата, се спроведува по одредбите на овој правилник за

постапката на вештачење која се однесува за утврдување на инвалидноста и преостанатата работна способност.

5. Вештачење во постапката за остварување на права по основа на меѓународни договори

Член 81

Вештачењето за инвалидност, телесни оштетувања и други медицински факти битни за правата што се остваруваат врз основа на меѓународни договори за пензиско и инвалидско осигурување се врши според одредбите на овој правилник.

Член 82

Во постапката на вештачење за фактите од битно значење за остварување на правата по основа на меѓународните договори работите определени во овој правилник за основната заедница ги врши Стручната служба на Заедницата.

В. ПОСТАПКА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ ПО ЖАЛБА

Член 83

Кога Стручната служба на Заедницата ќе прими жалба со која се напаѓа наодот, оценката и мислењето на првостепената инвалидска комисија врз основа на која се базира решението против кое е поднесена жалбата, жалбата со сите списи се доставува на второстепената инвалидска комисија.

При доставувањето на предметот на второстепената инвалидска комисија Стручната служба на Заедницата може да укаже на посебни прашања и околности за кои комисијата треба да се изјасни при давањето на наод, оценка и мислење.

Член 84

Наодот, оценката и мислењето на второстепената инвалидска комисија содржи:

1) лични податоци: име, татково име и презиме на осигуреникот, дата на раѓањето, број на личната карта, адреса на постојаното место на живеење и назив на работното место;

2) побитни жалбени наводи на осигуреникот со кои ја оспорува правилноста на наодот, оценката и мислењето на првостепената инвалидска комисија;

3) исцрпна дијагноза (сè што е битно во врска со дијагнозата и се обработува исто како и во наодот, оценката и мислењето на првостепената инвалидска комисија);

4) мислење за правилноста на наодот, оценката и мислењето на првостепената инвалидска комисија, во врска со наводите во жалбата;

5) објаснување на наодот, оценката и мислењето по спорните прашања изнесени во жалбата.

Наодот, оценката и мислењето на второстепената инвалидска комисија се дава на образец број 6.

Член 85

Кога второстепената инвалидска комисија ќе оцени дека наодот, оценката и мислењето на првостепената инвалидска комисија е заснован на непотполна медицинска, работна и друга документација или вештачењето во првостепената постапка не е спроведено во согласност со прописите, во својот наод, оценка и мислење ги изнесува забелешките со кои укажува на уочените недостатоци и дава напатствије за нивното отстранување.

Првостепената инвалидска комисија е должна да се придржува на забелешките и напатствијата од претходниот став.

До колку кон жалбата осигуреникот приложи нова медицинска документација за влошување на здравствената состојба по произнесувањето на првостепената инвалидска комисија, а се работи за заболувања кои биле предмет на вештачење на првостепената инвалидска комисија, второстепената инвалидска комисија може да одлучи за работната способност врз основа на новата медицинска документација.

Меѓутоа, до колку во случајот се работи за нови заболувања кои не биле предмет за вештачење кај првостепената инвалидска комисија, вто-

ростепената инвалидска комисија може само да донесе наод со кој осигуреникот да се упати на првостепената инвалидска комисија за повторна оценка на работната способност.

Член 86

Во постапката за вештачење по жалба се постапува во сè според одредбите на овој правилник за преглед на осигуреникот, дополнителните испитувања, давањето на наод, оценка и мислење и другите прашања кои се однесуваат на постапката за вештачење што ја води првостепената инвалидска комисија.

Член 87

По завршувањето на вештачењето, второстепената инвалидска комисија својот наод, оценка и мислење со сите списи во предметот го доставува на Стручната служба на Заедницата.

Г. УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНА НА ИНВАЛИДНОСТА И РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ

Член 88

Заедницата организира и овозможува работење за утврдување на единствени критериуми за оценка на инвалидност и преостанатата работна способност, за изградување и усовршување на методите за работа на сите учесници во постапката за вештачење и за оспособување на кадри кои учествуваат во таа постапка.

Член 89

Заради утврдување на единствени критериуми за оценка на инвалидноста и преостанатата работна способност се овозможува соработка со соодветни стручни и научни институции и се публикуваат трудови во кои се изнесуваат утврдените критериуми.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ РАБОТИ

Член 90

Водењето на евиденција од инвалидските комисији и видовите на обрасци потребни во постапката за вештачење ги утврдува секретарот на Заедницата.

Член 91

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 2898/1

Претседател,

21 ноември 1979 година

Лилјана Манева, с. р.

СОДРЖИНА

501.	Одлука за измена на намената на средствата за посебни намени утврдени со Републичкиот буџет за 1979 година	853
502.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за користење на средствата на солидарноста на Социјалистичка Република Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди	854
503.	Одлука за давање регрес на цената на печатарската хартија во 1979 година	854
504.	Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Тарифата за продажба на електрична енергија на потрошувачите од подрачјето на „Електромаркедонија“	854
505.	Одлука за давање согласност на Одлуката за зголемување на постојните тарифни ставови за продажба на електрична енергија на преносната мрежа на „Електростопанство“ во СРМ за 25%	855
506.	Наредба за утврдување на факторот за пресметување на стварниот приход од земјоделска дејност	855
507.	Наредба за преземање мерки за заштита на животните од заразните и паразитните болести во 1980 година	855
320.	Општи акти на самоуправните организации	
320.	Одлука за измена и дополнување на тарифата за продажба на електрична енергија на потрошувачите од своето подрачје	859
321.	Одлука за зголемување на постојните тарифни ставови за продажба на електрична енергија на преносната мрежа на „Електростопанство“ во СРМ за 25%	860
322.	Општи акти на самоуправните интересни заедници	
322.	Правилник за организацијата и составот на инвалидските комисији и за постапката при оценка на инвалидноста и преостанатата работна способност	861